

- Образец- ВЗ спортист



## БАРАЊЕ <sup>1</sup>

за добивање на ваучер за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка

ПОДАТОЦИ ЗА СПОРТИСТОТ \_\_\_\_\_,

ЧЛЕН НА СПОРТСКИОТ КЛУБ \_\_\_\_\_ БАРАТЕЛ НА ВАУЧЕР

Барањето го пополнува и доставува Клубот за кој се натпреварува спортистот во годината што изминала.

Спортист	
Адреса	
Контакт телефон, факс	
Е-маил	
Член на клубот	
Ќе користи наменска сметка на Клубот или Федерацијата:ЕДБР Депонент на банка:	
Претседател на Клубот	Име и презиме: Мандат 1, Е-маил, ___/_____ телефон, ___/____, моб.тел . ___/_____
Членска книшка и лиценца	Број: _____ датум на издавање: _____

<sup>1</sup> Доставеното Барање за добивање на ваучер за спортисти, може да претрпи одредени номотехнички промени по донесување на измените и дополнувањата на Законот за спорт и Правилникот за користење на средствата од даночното ослободување



<b>1. Стручен тим на спортистот во клубот, репрезентацијата (10 бода)</b>	
Тренер-ри, име презиме, тел., е-мајл	
Лекар	
Физиотерапевт	
Психолог и др.	

<i>Комплетен тим</i>	<i>Делумно комплетен тим</i>	<i>Само тренер</i>
<b>10 бода</b>	<b>8 бода</b>	<b>6 бода</b>

<b>2. Спортистот согласно Законот за спортот, во последниве две години, врз основа на спортски резултат, стекнал спортска категорија на официјални натпревари организирани од соодветна меѓународна асоцијација од односниот спорт (50 бода)</b>		
Спортска категорија	Натривар, спортски резултат, пласман	Број на решение
Спортист од светска категорија		
Спортист од меѓународна категорија		
Национален шампионат		

<i>Категорија – Светска</i>	<i>Категорија – Меѓународна</i>	<i>Категорија – Национален шампионат</i>
50 бода	30 бода	10 бода

\*) Согласно Правилникот за категоризација на спортистите





**3. Спортистот настапувал на Олимписки игри, ЕП,СП и регионални натпревари и остварил пласман и спортски резултат, во последните две натпреварувачки години, 2017 и 2018 год. ( 30 )**

Натпревари	Спортски резултат	Пласман	Број на учесници
Олимписки игри			
Светски првенства			
Европски првенства			
Регионални првенства			
Балкански првенства			
<b>Вкупно</b>			

<i>Олимписки, Светско и Европско првенство</i>	
<i>пласман</i>	<i>бодови</i>
од 1 до 10	<b>30</b>
Пласман во горната половина	<b>10</b>
Пласман во долната половина	<b>5</b>

<i>Регионални и Балкански првенства</i>	
<i>пласман</i>	<i>бодови</i>
од 1 до 10	<b>10</b>
Пласман во горната половина	<b>5</b>
Пласман во долната половина	<b>2</b>

**4. Спортистот е рангиран на официјалните листи на спортски асоцијации, во последните две натпреварувачки сезони , 2017 и 2018 (50)**

Ранг	2017	2018
Европска ранг листа		
Регионална ранг листа		
Национална ранг листа		

<i>Ранг Европа, од 1 до 10 место</i>	<i>Ранг Европа, од 11 до 30 место</i>	<i>Ранг Европа, од 31 до 50 место</i>	<i>Ранг Регион, од 1-3 место</i>	<i>Ранг во Национален систем на натпревари</i>
<b>50 бода</b>	<b>40 бода</b>	<b>35 бода</b>	<b>20 бода</b>	<b>10 бода</b>

Дата  
-----

Потпис  
-----

Печат:

Комисија од НСФ

- 1.
- 2.
- 3.

Претседател:

-----



Извештај по извршена обработка од страна на Централната комисија:-----

Забелешка-----

-----

Централна комисија

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

